



А Г Е Н Д А

за работилница:

„Зголемување на знаењата и вештините на вработените во јавниот сектор од областа на евидентирање на трансакциите во деловните/трговските книги, даночната политика и подготвувањето на Годишниот план за спречување на корупцијата на ниво на правен субјект“

Хотел „Дрим“, Струга, 1-3 јули 2021 година

Прв ден, 01.07.2021:

Сесија 1: Непризнати расходи за даночни цели согласно со Законот за данок на добивка кај буџетските корисници и јавните претпријатија:

- Даночна основа;
- Сметководствена и оданочива добивка;
- Непризнаени расходи за даночни цели;
 - Кај јавни претпријатија,
 - Кај буџетски корисници.

Сесија 2: Сметководствени грешки, политики и проценки:

- Коригирање на сметководствени грешки кај буџетски корисници и единици на локална самоуправа;
- Согласно МСС 8 кај јавни претпријатија,

Сесија 3: Обезбедување на побарувања, застареност и отпис на истите кај јавни претпријатија и буџетски корисници:

- Начин на обезбедување на побарувањата;
- Застарување на побарувања и прекин на застарување;
- Сметководствено евидентирање на отпис на побарувања кај јавни претпријатија и буџетски корисници;
- Примери.

Втор ден, 02.07.2021:

Сесија 4: Вреднување на средства, нивно признавање и загуби од обезвреднување кај јавни претпријатија:

- Како се мерат елементите на финансиските извештаи;
- Начин на признавање на недвижности, постројки и опрема;
- Вложување во недвижности,
- Што претставува загуба од обезвреднување на средствата,
- Сметководствено евидентирање,
- Примери.

Сесија 5: Примена на сметките за активни и пасивни временски разграничувања кај јавни претпријатија и буџетски корисници:

- Примена на сметките за активни временски разграничувања кај буџетски корисници;
- Примена на сметките за активни временски разграничувања кај јавни претпријатија;
- Примери,
- Примена на сметките за пасивни временски разграничувања кај јавни претпријатија;
- Примена на сметките за пасивни временски разграничувања кај буџетски корисници;
- Примери,



Сесија 6: Вреднување на залихи кај јавни претпријатија и буџетски корисници:

- Меѓународен сметководствен стандард 2 – Залихи,
- Мерење на залихите,
- Производство и алокација на фиксните трошоци,
- Третман на залихи при давање на услуги,
- Вреднување на залихите,
- Сметководствено евидентирање на залихи кај буџетски корисници,
- Попис на залихи/Потреба од вонреден попис;
- Даночен третман,
- Примери.

Сесија 7: Расходување и отуѓување на ситен инвентар:

- Сметководствени принципи и начела,
- Признавање и сметководствено евидентирање,
- Спроведување на попис на ситниот инвентар,
- Расходување и отуѓување на ситниот инвентар.

Сесија 8: Данок на додадена вредност кај буџетски корисници:

- Сметководствено евидентирање на данокот на додадена вредност,
- Даночен третман,
- Пример.

Сесија 9: Плаќање на данок на добивка при губење на право на реинвестирана добивка и донации во спортот:

- Губење на право на реинвестирана добивка,
- Плаќање на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување,
- Престанување на условите за даночно ослободување по основ на донирани финансиски средства на спортски субјекти.

Сесија 10: Оданочување на капитални добивки од продажба на движен и недвижен имот од аспект на данокот на личен доход:

- Капитална загуба,
- Даночен обврзник и даночна стапка,
- Даночни ослободувања,
- Утврдување на набавна вредност,
- Утврдување на продажна цена,
- Даночна основа.

Трет ден, 03.07.2021:

Сесија 11: Сметководствени принципи и начела кај непрофитните организации:

- Признавање на приходи и расходи,
- Примери,
- Проценување на средства, побарувања и обврски,
- Примери,
- Системски слабости во законска регулатива.

Сесија 12: Изготвување на Годишен план за спречување на корупција на ниво на правен субјект:

- Законска обврска за државни органи и препорака за единици на локална самоуправа,
- Насоки за изготвување на Годишен план за спречување на корупција,
- Проценка на ризици по области